

**ЗАПИСНИК**  
**од 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио**  
**и аудиовизуелни медиумски услуги**  
**одржана на 28.02.2020 година**

**Присутни членови на Советот на Агенцијата:** Лазо Петрушевски претседател на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи заменик на претседателот на Советот на АААВМУ, Зоран Фиданоски, Лазар Трајчев, м-р Алма Машовиќ и Селвер Ајдини.

**Отсутни членови на Советот на Агенцијата:** д-р Методија Јанчески (отсутен).

**На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.**

**Присутни од Стручната служба:** м-р Драгица Љубевска, д-р Андриана Скерлев Чакар, м-р Магдалена Довлева Давидовска, Горан Радуновиќ, Маја Дамевска, д-р Ивана Стојановска.

**Други присутни: /**

Г-дин Петрушевски ја отвори 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14:45 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.

Г-дин Петрушевски информира дека на седницата ќе биде отсутен г-дин Јанчески кој испратил смс порака дека во терминот од 11:00 до 17:00 часот има часови/предавања на својот матичен факултет.

Претседателот на Советот г-дин Петрушевски ги повлече првите три точки од Предлог-дневниот ред за 3-та јавна седница:

1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
3. Образложение од Трговското радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.

Објасни дека овие радиодифузери во меѓувреме извршиле уплата по основ на годишниот надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување.

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“ го усвои следниот:

**ДНЕВЕН РЕД**

1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.

3. Разно.

**Точка 1 и 2**

Г-дин Петрушевски во врска со двете точки кажа дека нема присутни претставници од страна на радиодифузерите и ја затвори седницата.

**Точка 3**

**Разно**

Немаше точки под разно.

Бр. 02-986/2  
05.03.2020 година  
С к о п је

Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски услуги  
Претседател на Советот



  
ЛАЗО ПЕТРУШЕВСКИ